



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА
ENTI SHTETËROR I REVIZIONIT
STATE AUDIT OFFICE

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА ИЗВРШЕНА РЕВИЗИЈА НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И
РЕВИЗИЈА НА УСОГЛАСЕНОСТ
ЗА 2024 ГОДИНА НА
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637)

01 2025 03 12

Скопје, јуни 2026 година

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Резиме

Извршивме ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност на Комисија за заштита на конкуренцијата, на сметката на основен буџет (637) за 2024 година.

Со извршената ревизија, изразивме мислење со резерва за реалноста и објективноста на финансиските извештаи за 2024 година за сметката на основен буџет (637) и за усогласеност со законската регулатива, упатства и воспоставени политики.

Не е извршена ревизија, ниту е издаден извештај за годините кои претходат на годината што е предмет на ревизија на Комисија за заштита на конкуренцијата, на сметката на основен буџет (637).

Со извршената ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност кај Комисија за заштита на конкуренцијата, сметка на основен буџет (637) за 2024 година, констатирани се следниве состојби:

- материјалната и сметководствената евиденција не се усогласени поради отсуство на вредносни показатели во пописните листи,
- Комисијата нема преземено мерки за заштита на имотот преку осигурување,
- отсуство на единствена евиденција на предмети за кои се изречени глоби,
- слабости во содржината на тендерска документација и техничка спецификација во дел од постапките за јавни набавки.

Во насока на надминување на утврдените состојби, ревизијата даде препораки со цел преземање на мерки и активности од одговорното лице во функција на подобрување на состојбите.

Во текот на ревизијата од страна на одговорните лица на Комисија за заштита на конкуренција прифатени се корекции дадени од Државниот завод за ревизија на со вкупен ефект зголемување на активата и пасивата за 13.101 илјада денари.

Во делот на нагласување на прашања истакнуваме дека во 2024 година Комисијата за заштита на конкуренцијата не работи во полн состав.

Од страна на одговорното лице на Комисијата за заштита на конкуренцијата доставена е забелешка на Воведот на Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор. Забелешката е разгледана и утврдено е дека истата претставува известување за дополнителна надлежност на Комисијата.

СОДРЖИНА

Опис		Страна
1.	Вовед	1
2.	Мислење на ревизијата	2
3.	Основ за изразување на мислење	2
3.1.	Основ за мислење со резерва за финансиските извештаи	3
3.2.	Основ за мислење со резерва за усогласеност со закони и прописи	3
4.	Нагасување на прашања	6
5.	Законска основа за ревизијата и временски период	6
6.	Опфат и ограничувања	6
7.	Одговорност за финансиски извештаи	6
8.	Одговорност на ревизорите	7
9.	Корекции во текот на ревизијата	8
10.	Одговор на ревидираниот субјект	8
Финансиски извештаи за 2024 година		
	Биланс на приходи и расходи	10
	Биланс на состојба	11
	Преглед на промени на извори на капиталните средства	12
	Сметководствени политики и образложенија кон финансиските извештаи	
	Вовед	13
	Сметководствени политики	14
	Образложенија кон финансиските извештаи	16
Прилог 1 Забелешки на Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор		
Прилог 2 Одговор на Забелешки на Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор		

Список на кратенки

Комисијата	Комисија за заштита на конкуренција
ДДВ	Данок за додадена вредност
ЗЈН	Закон за јавни набавки
ЈН	Јавни набавки



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА
ENTI SHTETËROR I REVIZIONIT
STATE AUDIT OFFICE

Број:14-37/13

Дата: 30.06.2026

1. Вовед

Комисијата за заштита на конкуренцијата е самостоен државен орган со својство на правно лице, независна во своето работење и во донесувањето на одлуките во рамките на надлежностите определени со Законот за заштита на конкуренцијата, која за својата работа одговара пред Собранието на Република Северна Македонија.

Комисијата врши контрола на примената на одредбите на Законот за заштитата на конкуренцијата, Законот за државната помош и Законот за забрана на нефер трговски практики во синџирот на снабдување на земјоделски и прехранбени производи и прописите донесени врз основа на овие закони, ги следи и анализира состојбите на пазарот до степен потребен за развој на слободна и ефикасна конкуренција, води управни постапки и донесува одлуки во управна постапка согласно со одредбите од законите. На барање на Собранието, Владата, други државни органи, претпријатија или по службена должност, дава стручни мислења за прашањата од областа на конкурентската политика, заштита на конкуренцијата на пазарот и доделувањето на државната помош. Исто така, ги извршува работите на меѓународна соработка поврзани со извршувањето на меѓународните обврски на државата пренесени во нејзина надлежност, учествува во спроведувањето на проектите на меѓународните органи и органите на Европската унија и соработува со органите на другите земји и институции од областа на конкуренцијата.

Со Статут се уредуваат организацијата, раководењето и постапката за донесување на општи акти и нивно изменување и дополнување, како и други прашања кои произлегуваат од нејзината надлежност. Комисијата е составена од претседател, четворица членови и стручна служба.

Средствата за работа се обезбедуваат од Буџетот на државата.

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Овластен државен ревизор

1

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

2. Мислење на ревизијата

Извршивме ревизија на:

- финансиските извештаи на страните од 10 до 12 на Комисијата за заштита на конкуренцијата, сметка на основен буџет (637), за 2024 година, кои се состојат од Биланс на состојба на ден 31 декември, Биланс на приходите и расходите за годината која завршува со тој датум, Промени на извори на капиталните средства, применетите сметководствени политики и образложенија кон финансиските извештаи.
- усогласеноста на активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во финансиските извештаи на Комисијата за заштита на конкуренцијата за 2024 година на сметката на основен буџет (637) со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

Мислење за финансиски извештаи

Според наше мислење, освен за прашањата изнесени во точката 3.1. финансиските извештаи ги прикажуваат вистинито и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Комисијата за заштита на конкуренцијата на ден 31 декември 2024 година на сметката на основен буџет (637), како и резултатите од финансиските активности за годината која завршува со тој датум, во согласност со важечката законска регулатива.

Мислење за усогласеност со закони и прописи

Според наше мислење, освен за прашањата изнесени во точката 3.2. активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во финансиските извештаи на Комисијата за заштита на конкуренцијата, за 2024 година, на сметката на основен буџет (637), се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

3. Основ за изразување на мислење

Ревизијата е извршена во согласност со Ревизорските стандарди на Врховните ревизорски институции (ISSAI) и Кодексот на етика на Државниот завод за ревизија. Одговорностите согласно ISSAI се опишани во делот на Одговорност на ревизорите за ревизијата на финансиски извештаи заедно со ревизија на усогласеност.

Веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме обезбедено се доволни и соодветни за да обезбедат основ за нашето ревизорско мислење.

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Овластен државен ревизор

2

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

3.1. Основ за мислење со резерва за финансиските извештаи

3.1.1. Согласно член 21 од Закон за сметководството за буџетите и буџетските корисници Комисијата има обврска најмалку еднаш годишно да врши усогласување со состојбата на средствата и нивните извори искажани во сметководството со фактичката состојба што се утврдува со вршење на попис заклучно со 31 декември. Со извршениот увид во сметководствената и материјалната евиденција и пописните листи од пописната комисија, го утврдилме следното:

- Пописната комисија извршила физички попис на опремата со која располага Комисијата по локација/просторија, но не е извршено усогласување на сметководствената евиденција со фактичката состојба утврдена со попис согласно член 31-а од причина што пописните листи содржат количински, но не и вредносни показатели што не е во согласност со член 31 став 1, каде е уредено дека податоците за пописот се внесуваат поединечно во натурални и парични вредности во пописните листи.
- Материјалната евиденција не е усогласена со сметководствената од причина што погрешно е пренесена амортизацијата од минати години. Имено, во сметководствената евиденција амортизацијата од минати години е искажана во повисок износ за 546 илјади денари.

Утврдените состојби укажуваат на несоодветно извршен попис и има влијание на реалноста и објективноста на искажаните податоци во Билансот на состојба.

Препорака:

Одговорното лице да преземе мерки и активности пописните листи да содржат податоци за вредноста на средствата како би се извршило вредносно усогласување на материјалната и сметководствената евиденција со фактичката состојба.

3.2. Основ за мислење со резерва за усогласеност со закони и прописи

3.2.1. Од страна на Комисијата не се преземени активности за осигурување на целокупниот имот со кој располага (зграда, опрема, благајна), што не е во согласност со член 11 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост, во кој е предвидено дека државните органи се должни да обезбедат чување и заштита на стварите, нивно економично и соодветно користење и уредно и навремено извршување на обврските што произлегуваат од користењето на стварите. Ваквата состојба создава ризик од неможност за покривање на евентуална

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Овластен државен ревизор

3

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

штета на имотот и стварите од страна на осигурителните компании и може да предизвика дополнителни расходи за буџетот на Комисијата.

Препорака:

Одговорното лице да преземе активности за осигурување на имотот и стварите со кои располага Комисијата.

- 3.2.2. Согласно Законот за заштита на конкуренцијата, Комисијата врши надзор над договорите склучени меѓу претпријатија, одлуките на здруженијата на претпријатија и усогласеното однесување чија цел или последица е нарушување на конкуренцијата, евидентираната доминантна позиција на пазарот како и оцена на концентрацијата дали истата е во согласност со закон. Согласно Прекршочните одредби од Законот за заштита на конкуренцијата, Комисијата изрекува глоби за утврдени непостапувања или повреди. Средствата од изречените глоби се уплаќаат во Буџетот на Република Северна Македонија.

Утврдивме дека во Комисијата не е воспоставена пракса за единствена евиденција на предметите и побарувањата по истите, што може да доведе до ненавремена наплата, односно нивно застарување што не е во согласност со член 6 став 2 од Закон за сметководството на буџетите и буџетските корисници каде е уредено дека буџетските корисници се должни да водат деловни книги кои обезбедуваат еднообразни евиденции и други облици на евиденции со кои се обезбедуваат согледувања за состојбата и за движењата на средствата, обврските, изворите на средствата, приходите и другите приливи, за расходите и другите одливи и резултатот од работењето.

Истакнуваме дека во текот на ревизијата изготвена е евиденција на активни предмети во 2024 година, за кои се издадени решенија до правни лица и висина на изречени глоби, како и статусот на предметот.

Препорака:

Одговорното лице да преземе мерки за континуирано евидентирање на предметите и побарувањата по основ на изречени глоби и да ја следи нивната наплата.

- 3.2.3. Во Комисијата во 2024 година има вработено 25 лица. Согласно член 116 став 8 од Закон за работни односи, работодавачот кој има до 25 вработени е должен да води евидентен лист за присуство на работа на работниците со наведување на податоци за почетокот и завршетокот на работното време. Евидентните дневни листи кои биле водени во 2024 година не ни беа доставени на увид, со образложение дека е поминат подолг период и не можат да ги најдат. На увид е доставена евиденција за три месеци по избор на ревизијата, за 2025 година, во која не е евидентирано присуство на членовите на Комисијата.

Ревизорски тим:

Овластен државен ревизор

4

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Препорака:

Одговорното лице да преземе активности за евиденција за присуство на работа на сите вработени во Комисијата, за кои се исплаќаат плати.

Јавни набавки

Со цел уверување во усогласеноста на користењето на средствата на КЗК за 2024 година со ЗЈН, извршивме ревизија на начинот и постапките за доделување на договори за ЈН од аспект на законските барања: обезбедување на конкуренција меѓу економските оператори, еднаков третман и недискриминација на економските оператори, транспарентност и рационално и ефикасно искористување на средствата, како и реализацијата на доделените договори за ЈН.

Со ревизијата беа опфатени 4 постапки за јавни набавки од спроведени 4 во 2024 година по кои се склучени договори во вкупната вредност во износ од 1.181 илјади денари со ДДВ што опфаќа 100% од вкупната вредност на доделените договори.

3.2.4. Во две постапки за јавна набавка од мала вредност кои се однесуваат за набавка на три мобилни телефони и набавка за услуга за такси превоз за потребите на Комисијата, со увид во тендерската документација и техничката спецификација, го утврдивме следното:

- За набавката на мобилни телефони договорниот орган ја дефинирал техничката спецификација така што дадените карактеристики упатуваат на конкретен производител и производи, што не е во согласност со член 82 став 8 и 9 од ЗЈН, во кој е утврдено дека договорниот орган не смее да дефинира технички спецификации кои упатуваат на конкретно производство, изведба, определен процес или трговски марки, патенти, видови или специфично потекло на стоки со цел фаворизирање или елиминирање определени економски оператори или определени стоки. За оваа набавка склучен е договор во износ од 209 илјади денари со ДДВ.
- Во тендерската документација и огласот за набавка на услуги за такси превоз, како критериум за избор на најповолен понудувач е предвидено дека, договорниот орган ќе користи економски најповолна понуда врз основа на најдобриот однос помеѓу цената и квалитетот. Максималниот број на бодови за цена е 40, а за квалитет 60, но не е опишан начинот на доделување на бодови, што не е во согласност со член 99 став 2 од ЗЈН. Вредноста на склучениот договор е 210 илјади денари со ДДВ.

Наведените состојби има за ефект ограничување на конкуренцијата и фаворизирање на одредени економски оператори.

Препорака:

Одговорното лице да преземе мерки и активности при:

Ревизорски тим:

Овластен државен ревизор

5

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

- дефинирање на техничките спецификации да не се упатува на конкретни производи и да се обезбеди конкуренција помеѓу економските оператори.
- користење на критериум економски најповолна понуда во тендерската документација да биде јасно и прецизно опишан начинот на евалуација на елементите на понудата.

4. Нагасување на прашања

4.1. Согласно член 26 од Законот за заштита на конкуренцијата, Комисијата за заштита на конкуренција е самостоен државен орган со својство на правно лице составена од претседател, четворица членови и стручна служба. Претседателот и членовите ги именува и разрешува Собранието на Република Северна Македонија за период од 5 години со право на повторно именување. Согласно член 28 во рамките на своите надлежности претседателот и четворицата членови водат управни постапки и донесуваат одлуки на седница со мнозинство гласови од вкупниот број на членови. Истакнуваме дека во 2024 година Комисијата функционира со претседател и тројца членови, односно со еден член помалку, од причина што еден од членовите на Комисијата е избран за претседател на истата, а на негово место од страна на Собранието не е именуван нов член. Со изборот на нова комисија во декември 2024 година бројот на членови е согласно Законот.

5. Законска основа за ревизијата и временски период

Ревизијата на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност е извршена согласно член 22 став 1 од Законот за државната ревизија и Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2025 година, согласно член 23 од Законот за државната ревизија.

Ревизијата е планирана и извршена во периодот од 12.02.2026 до 06.04.2026 година, кај Комисија за заштита на конкуренцијата, сметка на основен буџет (637) од ревизорски тим на Државниот завод за ревизија.

6. Опфат и ограничувања

Нема ограничување во опфатот на ревизијата.

7. Одговорност за финансиски извештаи

Финансиските извештаи се одговорност на претседателот на Комисијата за заштита на конкуренцијата, застапувана од:

- Ана Николоска од 15.01.2024 година до 17.12.2024 година
- м-р Малинка Силјановска Николиќ од 18.12.2024 година.

Ревизорски тим:

Овластен државен ревизор

6

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Оваа одговорност вклучува изготвување, имплементација и одржување на внатрешна контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измами или грешки, избор и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите. Раководството на субјектот е исто така одговорно за осигурување дека активностите, финансиските трансакции и информации, рефлексирани во финансиските извештаи се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

8. Одговорност на ревизорите

Цел на ревизијата на финансиските извештаи е да му овозможи на ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи земени како целина се ослободени од материјално погрешни прикажувања било поради измама или поради грешка, овозможувајќи му на ревизорот да изрази мислење за тоа дали финансиските извештаи се изготвени, во сите материјални аспекти, во согласност со применливата рамка за финансиско известување и да известува за финансиските извештаи и да комуницира, во согласност со ревизорските наоди.

Цел на ревизијата на усогласеност во врска со ревизијата на финансиските извештаи е ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали активностите, финансиските трансакции и информациите рефлексирани во финансиските извештаи се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики и да ја известува законодавната власт и други соодветни тела за наоди и расудувања.

Разумно уверување е високо ниво на увереност, но тоа не е гаранција дека при извршената ревизија согласно со ISSAI секогаш ќе бидат откриени сите материјално погрешни прикажувања кога таквите постојат, како и сите грешки и неусогласености со закони и прописи. Погрешните прикажувања може да се резултат на измама или грешка и се сметаат за материјално значајни, ако поединечно или во вкупен износ, можат да влијаат на економските одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

Финансиските извештаи кои се предмет на овој извештај се засновани врз завршената сметка составена според применливата рамка за финансиско известување во Република Северна Македонија и со прифатени и спроведени извесни корекции од страна на субјектот, како резултат на утврдени погрешни прикажувања.

Одговорност на ревизорите е да изразат мислење за финансиските извештаи на Комисија за заштита на конкуренцијата, врз основа на извршената ревизија. Оваа одговорност вклучува и изразување мислење за тоа, дали активностите,

Ревизорски тим:

Овластен државен ревизор

7

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

финансиските трансакции и информации рефлектирани во финансиските извештаи се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

Оваа одговорност вклучува извршување на постапки за добивање ревизорски доказ за тоа дали приходите и расходите се користени за планираните намени утврдени од страна на законодавецот. Таквите постапки вклучуваат и проценка на ризикот од неусогласеност.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на достатни соодветни ревизорски докази како поткрепа на нашите заклучоци. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризикот од материјална неусогласеност, без разлика дали е резултат на измами или грешки.

При проценка на ризикот, ревизорот ги разгледува внатрешните контроли релевантни за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи со цел да се дизајнираат ревизорски постапки кои се соодветни во околностите, но не за целите на изразување на мислење за ефективност на внатрешните контроли. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствени проценки направени од страна на одговорното лице на субјектот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Комуницираме со оние кои се одговорни за управувањето во врска со планираниот опфат и временски распоред на ревизијата и значајните наоди во ревизијата, вклучувајќи ги и сите значајни недостатоци во внатрешната контрола што сме ги утврдиле во текот на ревизијата.

9. Корекции во текот на ревизијата

Во текот на ревизијата од страна на одговорните лица на Комисија за заштита на конкуренција прифатени се корекции дадени од Државниот завод за ревизија на сметките материјални средства и извори на капитални средства со вкупен ефект зголемување на активата и пасивата за 13.101 илјада денари поради евидентирање на зградата (просториите) во која е сместена Комисијата.

Корекциите се извршени во налог број 34 од 31.12.2024 на 24.02.2026 година.

10. Одговор на ревидираниот субјект

Прашањата кои ги покрива овој извештај беа дискутирани на завршниот состанок со раководството и одговорните лица на Комисијата за заштита на конкуренцијата одржан на 06.04.2026 година, за кои дадоа свои коментари и објаснувања. Со претходното одговорно лице не е одржан завршен состанок бидејќи истото е надвор од државата.

Ревизорски тим:

Овластен државен ревизор

8

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Од страна на одговорното лице на Комисијата за заштита на конкуренцијата добиена е забелешка на Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор која се однесува на точките 1. Вовед од Нацрт извештајот и Образложенијата кон финансиските извештаи. Забелешката е разгледана и утврдено е дека истата претставува известување за дополнителна надлежност на Комисијата.

Забелешката и содржината на одговорот на забелешката се прилог на Конечниот извештај на овластениот државен ревизор.

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Овластен државен ревизор

9

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Комисија за заштита на конкуренцијата

Сметка на основен буџет (637)

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2024 година

Опис на позицијата	Образложение	2024	во 000 денари
			2023
Приходи			
Трансфери и донации	3.1.1.	29.221	25.403
Вкупно приходи		29.221	25.403
Расходи			
Тековни расходи			
Плати и надоместоци	3.2.1.	25.050	21.156
Стоки и услуги	3.2.2.	3.694	3.776
Субвенции и трансфери	3.2.3.	180	0
Вкупно тековни расходи		28.924	24.932
Капитални расходи			
Капитални расходи	3.2.4.	297	471
Вкупно капитални расходи		297	471
Вкупно расходи		29.221	25.403

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Овластен државен ревизор

10

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Комисија за заштита на конкуренцијата

Сметка на основен буџет (637)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.ДЕКЕМВРИ

		во 000 денари	
Опис на позицијата	Образложение	2024	2023
Актива			
Тековни средства			
Активни временски разграничувања	4.1.1.	2.225	2.018
Вкупно тековни средства		2.225	2.018
Постојани средства			
Материјални средства	4.2.1.	13.688	938
Вкупно постојани средства		13.688	938
Вкупна актива		15.913	2.956
Пасива			
Тековни обврски			
Краткорочни обврски спрема добавувачи		0	55
Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	4.3.1.	2.225	1.963
Вкупно тековни обврски		2.225	2.018
Извори на средства			
Извори на капитални средства	4.4.1.	13.688	938
Вкупно извори на деловни средства		13.688	938
Вкупна пасива		15.913	2.956

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Овластен државен ревизор

11

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Комисија за заштита на конкуренцијата
Сметка на основен буџет (637)

ПРЕГЛЕД
НА ПРОМЕНИ НА ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2024 ГОДИНА

			во 000 денари
О П И С	Државен јавен капитал	Останат капитал (залихи на материјали, резервни делови и ситен инвентар)	Вкупно
Состојба 01.01.2024 година	938	-	938
Зголемување по основ на:	15.236	-	15.236
Набавки	14.868	-	14.868
Ревалоризација на капитални средства	368		368
Намалување по основ на:	2.486	-	2.486
Амортизација	2.486		2.486
Состојба 31.12.2024 година	13.688	-	13.688

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Овластен државен ревизор

12



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6^т кат), 1000 Скопје
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 www.kzk.gov.mk e-mail: kzk@kzk.gov.mk



Бр: 03-69/4
Скопје: 02.06.2026

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - РЕПУБЛИКА E MACEDONISE SE VERIET
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА
ENTI SHTETËROR I REVIZIONIT
СКОПЈЕ - SHKUP

GRUPE - SKUP			
Примено:	05.06.2026		
Регистар mb:			
Орг. Един.	Број	Прилог	Вредност:
Nj. сг	Nr.	Штојсе:	Vlera:
	14-34	10	

До:
Државен Завод за ревизија
Ул. Павел Шатев бр. 2
Палата „Емануел Чучков“
Скопје

Предмет: Забелешки по Нацрт Извештај бр. 14-37/8 од 15.05.2026 (наш број 03-69/3 од 18.05.2026 година)

Почитувани,

Во врска со Нацрт Извештајот бр. 14-37/8 од 15.05.2026 (наш број 03-69/3 од 18.05.2026 година) на Државниот Завод за ревизија, за извршената ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеноста на Комисијата за заштита на конкуренцијата за 2024 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата ја дава следната забелешка:

- На страна 1 и страна 13 од нацрт Извештајот потребно е да се надополни со надлежноста на Комисијата дадена во Законот за забрана на нефер трговски практики во синцирот на снабдување на земјоделски и прехранбени производи (Службен Весник на РСМ бр. 66/25) каде во член 9 од истиот стои: Надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон врши Комисијата за заштита на конкуренцијата.

Со почит,

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
М-р Малинка Сијлановска Николиќ



**Одговор
на забелешки на
Нацрт извештај на Овластениот државен ревизор**

Добиена е забелешка по Нацрт извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност број 14-37/8 од 15.05.2026 година од м-р Малинка Силјановска Николиќ, одговорно лице на Комисијата за заштита на конкуренцијата заведени во Државниот завод за ревизија под број 14-37/10 од 05.06.2026 година.

Забелешката е разгледана од страна на Овластениот државен ревизор и констатирано е следното:

1. Забелешката на **точките 1 Вовед** од Нацрт извештајот и Образложенијата кон финансиските извештаи, во кои се наведени законските надлежности на Комисијата претставува **известување** за дополнување на текстот со надлежност на Комисијата за надзор над примената на одредбите од Законот за забрана на нефер трговски практики во синцирот на снабдување на земјоделски и прехранбени производи.

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Овластен државен ревизор

1